

ПРОСПЕКТ

Назив на друштвото:
ФАБРИКА КАРПОШ АД СКОПЈЕ
Адреса: ул. Пролетерска 28, Скопје

Фабрика Карпош АД, Скопје според судската регистрација е регистрирано според Законот за трговски друштва во Основен Суд во Скопје и е запишано според Решение Трег. број 0806-07/29969/1 од 26.02.2006 година

Котација на акциите
на
**Фабрика Карпош АД
Скопје**

на

Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје

До Македонската Берза АД Скопје е доставено барање за котација на акциите Фабрика Карпош АД Скопје на Официјалниот Пазар на берзата. Номиналната вредност на акциите на Фабрика Карпош АД Скопје изнесува 17,04 ЕВРА. Барањето за котација се однесува на 299.122 обични акции со право на глас. Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на Фабрика Карпош АД Скопје се тргувало на Редовниот Пазар на Македонската Берза.

Покровител на котацијата

Брокерска кука
**ИЛИРИКА
ИНВЕСТМЕНТС
АД СКОПЈЕ**

ул. Даме Груев 16, БЦ
Палома бјанка,
мезанин, локал 1
Скопје

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Претседателот на Управниот одбор на издавачот, Дамјан Аврамовски ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

“Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект “.

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котаџија на хартии од вредност на Македонската Берза АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки Фабрика Карпош АД Скопје за 2011 и 2012 година е Би Љ, Боро и Љупчо доо Скопје.

Банки на издавачот:

Комерцијална Банка АД Скопје, сметка 3000000000833848

Покровител на котаџијата на Фабрика Карпош АД Скопје е брокерската куќа Илирика Инвешментс АД Скопје.

Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите Фабрика Карпош АД Скопје. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции Фабрика Карпош АД Скопје, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на Фабрика Карпош АД Скопје.



1. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

1) Назив и седиште на издавачот:

Фабрика Карпош АД Скопје, ул. Пролетерска 28, Скопје

2) Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена:

- во прилог на проспекто

3) Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род:

- основна главнина 310.767.000 денари;
- Број на издадени обични акции 299.122;
- Номинална вредност на една акција 17,04 ЕВРА

4) Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции.

- Во Статутот на друштвото (пречистен текст) од 18.04.2012 год;
- Основната главнина на друштвото утврдена по книговодствен пат со состојба на 31.12.1996 година изнесува 265.551,186 денари или 9.970,400 ДЕМ.
- Сегашната вредност на акционерскиот капитал на Друштвото согласно Извештајот со мислењето за конверзија на акционерскиот капитал издадено од Друштвата за ревизија Димитров Ревизија изнесува 310.767.000 денари или 5.097.800 ЕВРА. (член 3)
- Основната главнина на друштвото ја сочинуваат 299.112 акции.
- Акциите се обични.
- Номиналната вредност на една обична акција изнесува 17,04 ЕВРА (член 16)
- Друштвото може да издаде и приоритетни акции во согласност со Законот за трговски друштва. (член 18).
- Одлуката за издавање акции донесува собранието на друштвото со мнозинство на гласови од две третини од акциите со право на глас, претставени на собранието. (член 19)
- Друштвото во согласност со Законот може да издава и други хартии од вредност и финансиски деривати.
- Одлуката за начинот и условите под кои што друштвото ги издава хартиите од вредност донесува собранието на друштвото со мнозинство на гласови од две третини од акциите со право на глас, претставени на Собранието. (член 23)
- Зголемување на основната главнина на Друштвото може да се врши:
 - со влогови;
 - со условно зголемување на основната главнина;
 - со одобрен кредит;
 - со средства на друштвото. (член 12)
- Зголемувањето на основната главнина се врши со одлука на собранието за зголемување на основната главнина, во постапка утврдена со Законот за трговски друштва.
- Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со мнозинство гласови оид две третини од акциите со право на глас претставени на собранието и има карактер на одлука за измена на статутот. (член 13)
- Основната главнина може да биде намалена со:

- намалување на номиналниот износ на акциите
 - спојување на еден или повеќе родови акции, со тоа што најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од едно евро;
 - повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се врши намалување на основната главнина. (член 14)
- Намалувањето на основната главнина се врши со одлука на намалување на основната главнина што ја донесува собранието со мнозинство гласови од две третини од акциите со право на глас претставени на собранието во постапка утврдена со Законот за трговски друштва. (член 15)

Друштвото издава обични акции кои им даваат на нивните сопственици:

- 1) право на глас во собранието на друштвото;
- 2) право на исплата на дел од добивката (дивидендата) и
- 3) право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

5) Промените во структурата на капиталот во последните три години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот на родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал:

- 299.112 обични акции _____ 100%

Во последните три години не се извршени нови емисии на акции и не е променет бројот и родот на акциите кои го сочинуваат вкупниот капитал.

6) Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија:

- не се издадени конвертибилни хартии од вредност

7) Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас:

- 44,20% - Градежен Институт Македонија Скопје,
- 12,44% - Трговско друштво за угостителство и трговија Фине доо,
- 8,27% - Зоран Милановски,

8) Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите на издавачот:

- Фабрика Карпош АД Скопје нема мнозинско учество во други трговски друштва.

9) Ревидирани финансиски извештати на издавачот за претходните две години: 2011 ; 2012

- во прилог на проспектот;

10) *Фабрика Карпош АД Скопје не е во постапка на издавање на акции поради спојувања, поделби или понуди за преземања други друштва.*

2. Деловни активности на издавачот

2.1 *Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги:*

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Асортиман на производи:

- *монтажни крупнопанелни згради;*
- *мали монтажни објекти;*
- *монтажни индустриски објекти;*
- *далноводи;*
- *трафостаници;*
- *вибропресувани, бетонски и армиранобетонски цевки и шахти;*
- *монтажни армиранобетонски мостови;*
- *бетонска галантерија.*

Услуги

Фабрика карпош главно се занимава со градежна дејност, со што на потенцијалните инвеститори им дава целосна услуга -од изработка на проектна документација, добивање одобрение за градба до завршна изведба на градежниот објект.

Во својата дејност фабриката опфаќа и изработка и производство на бетонски и армиранобетонски елементи како:

- *далеководни столбови;*
- *цевки;*
- *шахти;*
- *урбана опрема*

Фабрика Карпош за потребите на своите клинети овозможува и транспорт и монтажа на своите производи.

Проекти

- *Во периодот од септември 2012 - ноември 2012 година, фабрика Карпош изведе низа градежни зафати за обнова на тротоарите на*

станбените улици низ населбите Влае и Тафталиџе, Општина Карпош.

- Потпишан е меморандум за соработка меѓу Фабрика Карпош АД Скопје и Trace Group Бугарија, со што се проширува соработката меѓу двете компании и се зајакнува позицијата на фабрика Карпош на меѓународниот пазар со бетонски елементи.
- Фабрика Карпош АД Скопје потпиша рамковен договор за соработка со ЕВН Македонија. Со овој договор се уредува набавката на сите далеководни столбови за потребите на ЕВН Македонија за периодот до декември 2013 година.

2.2. Информација за значајни нови производи:

Согласно актуелните барања на пазарот, во моментот тимот на Фабрика Карпош работи на два нови проекти:

1. Монтажни армирано бетонски семејни куќи (со цел за брзо решение на станбено прашање на жители од социјално загрозени подрачја);
2. Вградување на подземни контејнери за комунален и селектиран отпад (проект баран и поддржан од поголем број урбани општини во Македонија, согласно новите трендови на чиста и незагадена средина).

2.3. Приказ на приходите од продажба во изминатите три години:

Приходи од продажба	2010 (во илјади денари)	2011 (во илјади денари)	2012 (во илјади денари)
	283.936	247.515	263.287

Структура на приходите од продажба во 2012 година во износ од 263.287.000 МКД:

- приходи од продажба на домашен пазар247.098.000 МКД;
- приходи од продажба на странски пазар12.353.000 МКД;
- останати оперативни приходи 3.836.000 МКД.

Структура на приходите од продажба во 2011 година во износ од 247.515.000 МКД:

- приходи од продажба на домашен пазар239.617.000 МКД;
- приходи од продажба на странски пазар 7.898.000 МКД

Споредувајќи ги финансиските резултати во 2012 и 2011 година од билансот на успех, се гледа дека приходите од продажба се зголемени за 15.772 индексни поени во споредба со 2011 година. Ова зголемување се должи на зголемената продажба во земјата, и зголемената продажба во странство.

2.4 Краток приказ на степенот на зависност (доколку постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот:

- не постојат

2.5 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминативе три години:

Фабрика Карпош својот иден развој го бара во изнаоѓање и прифаќање на нови трендови во архитектурата и градежништвото. Развојниот концепт се темели на анализа, истражување, согледување на модерните барања на инвеститорите, стремеж кон задоволување на нивните барања на најбрз, најекономичен и секако на најквалитетен начин.

Фабриката Карпош се стреми кон:

- економичност на инвестицијата за изградба на објект;
- брзина на градба
- квалитетна употребен материјал

Развојната стратегија се темели на унапредување на работењето на друштвото на пазарот на капитални објекти во земјава и на таргетираните странски пазари.

Во таа насока потпишан е рамковен договор за соработка со ЕВН Македонија за набавка на сите далеководни столбови, како и меморандум за соработка со Trase Group Бугарија, со што се зајакнува позицијата на фабриката на меѓународниот пазар со бетонски елементи.

2.6 Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот:

- Нема

2.7 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години:

Стручна подготовка	2012	2011	2010
ВСС	14	14	14
ВС	3	3	3
ССС	81	81	81
КВ	54	54	54
ПК			
НК			
Вкупно:	152	152	152

2.8 Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните три години:

Основно средство	Добавувач	Набавна вредност
1. Калапи за бетонски столбови од 6 сег.С7	Амига Краљево	1.768.678,50
2. Калапи за ивичњаци 240*200*1000	Сет Куманово	105.000,00
3. Половен компресор за цистерна	Стефијан Доо	30.750,00
4. Калапи за ивичњаци	Сет Куманово	285.600,00
5. Товарно возило - Фиат Дабло СК-371-РА	ЗНЗ Напредок	498.305,08
6.Редуктор со преносна нос.1=7	Порд Машинопроект	44.604,00
7.Калапи за клупи	Сет Куманово	89.520,00
8.Пикамер 1230 со шпиц 32*160	Ефрем Пром	58.220,34
9.Калапи за каналети	Сет Куманово	86.000,00
	Вкупно	2.966.677,92

	2012		2011	2010	
Инвестиции во основни средства	Калапи за бетонски столбови	1.768.678		Систем за видеонадзор	163.313
	Калапи за ивичњаци 240 * 200*1000	105.000		Компјутерски систем	27.564
	Половен компресор за цистерна	30.750		Палетар (виљушкар)	9.193
	Калапи за ивичњаци	285.600		Калапи за ДБ солбови	581.621
	Товарно возило Фиат Дабло	498.305		Калапи за ивичњачи	311.534
	Редуктор со преносна нос	44.604		Пневматски пиштол Бета	86.552
	Калапи за клупи	89.520		Надградба на софтверски пакети	215.682
	Пикамер 1.230 со шпиц 32 * 160	86.000		Бетонска мешалка	307.550
Вложување во хартии од вредност на други трговски друштва		-	-		-

2.9 Место и позиција на издавачот во гранката (описно):

Фабрика Карпош АД Скопје е специјалист во градежната индустрија, концентрирала на пазарот на производство на бетонски и армиранобетонски елементи, проектирање и изградба на објекти користејќи го монтажниот начин на нивно градење.

Фабрика Карпош АД Скопје е производител на елементи за урбана опрема почнувајќи од бетонски декоративни плочи со различни димензии за уредување партери, тротоари, паркинзи, па се до сложени монтажни конструктивни елементи за изведба на различни видови објекти. Освен тоа Фабрика Карпош е специјализирана за проектирање и производство на монтажни конструктивни елементи за изградба на крупнопанелни згради, семејни куќи, индустриски објекти, армиранобетонски мостови, ПТТ столбови, далноводи и трафостаници, вибропресувани цевки и шахти, центрифугирано шипови, железнички прагови од пренапрегнат бетон, бетонска галантерија, како и изработка на бетонски и армиранобетонски елементи по порачка.

Денес фабрика Карпош е организација која на инвеститорите им нуди проекти, монтажни конструктивни елементи, техничка подготовка и изведба која подразбира висока технологија, квалитет и прифатлива цена. Фабрика Карпош има добиено сертификат за квалитет ИСО 9001 со кој се потврдува коректноста во водењето на работата. Фабрика Карпош е организација каде се изнаоѓаат одредени решенија за соодветни градежни проблеми за реализација на специфичните барања на секој клиент.

3. Финансиски податоци

3.1 Информација за следните финансиски податоци за последните три години:

	Во 000 денари		
	2012	2011	2010
а) вкупни средства	661.664	703.819	715.414
б) вкупни обврски	409.640	248.045	209.941
в) добивка пред оданочување/загуба	21.595	(48.331)	(95.778)
г) нето добивка по акција	72,20	/	/
д) коефициент цена/добивка	2,24	/	/
е) коефициент цена/книговодствена вредност на акција	0,19	0,21	0,17
ж) износ на исплатена дивиденда по акција	-	-	-
з) дивиденден принос	-	-	-

3.2 Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

- Фабрика Карпош АД Скопје нема мнозинско учество во други трговски друштва.

3.3 Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи:

- Фабрика Карпош АД Скопје нема мнозинско учество во други

- 3.4 Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

- Фабрика Карпош АД Скопје нема мнозинско учество во други трговски друштва.

- 3.5 Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во проспектот, мора да го наведе износот на консолидираната добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години

- Фабрика Карпош АД Скопје нема мнозинско учество во други трговски друштва.

4. Податоци за акциите за кои се бара котација

- 4.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност:

- Број на издадени акции 299.112;
- Номинална вредност на една акција 17,04 ЕВРА

- 4.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, особено:

- право на глас во собранието на друштвото (член 17, став 1; член 49);
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда) (член 17, став 2);
- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајна маса на друштвото (член 17, став 3);

- 4.3 Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции, водење на акционерската книга.

Одредби од статутот (пречистен текст од 18.04.2012 година):

- Свикување и одржување на собрание член 53, 54, 55;
- Содржина на јавниот повик за собрание (Соопштение за акционери) 56;
- Право на постапување на прашањата (право на глас) 49;
- Дивиденда од член 17;
- Ликвидација на друштвото член 72;
- Откуп на сопствени акции член 82
- Водење на акционерска книга член 21

4.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години


Фабрика Карпош АД Скопје во последните три години (01.01.2010-15.04.2013 година) има тргувано на неофицијалниот Пазар на Македонската берза и тоа:

- бројот на вкупно истргувани акции изнесува 164.85 обични акции по просечна цена од 211,43 денари за една акција . За овој период најниска истргувана цена е 150 МКД по акција, највисока 350 МКД по акција.


Дневен збиен преглед на трансакции по ХВ во период
Од:01.01.2010 До:15.04.2013 ХВ:KPSS

Датум	Количина	Вредност	Мак.	Мин.	Просечна цена	Вкупно трансакции	% пром.
09.04.2010	246	86.100,00	350	350	350	1	0
23.08.2010	300	45.000,00	150	150	150	1	-
07.12.2010	300	45.000,00	150	150	150	1	57,14
18.01.2011	180	27.720,00	154	154	154	1	0
23.03.2011	120	24.000,00	200	200	200	1	2,67
03.06.2011	14.956	5.234.600,00			200	1	29,87
26.10.2011	960	191.040,00	199	199	199	2	0
14.03.2012	4.812	962.400,00	200	200	200	1	-0,5
15.03.2012	4.962	992.400,00	200	200	200	2	0,5
31.07.2012	333	66.600,00	200	200	200	2	0
16.08.2012	5.648	903.680,00	160	160	160	1	0
28.09.2012	73.290	13.192.200,00	180	180	180	1	-20
04.10.2012	666	99.900,00	150	150	150	2	12,5
22.10.2012	180	27.000,00	150	150	150	1	-
26.02.2013	57.602	10.080.350,00	175	175	175	5	16,67
22.03.2013	300	48.600,00	162	162	162	1	0
Вкупно	164.855	32.026.590,00	350	150	211,43	24	-7,43


Трансакции со акциите на Фабрика Карпош АД Скопје




Трансакции со акциите на Карпош АД Скопје



Трансакции со акциите на Карпош АД Скопје



Трансакции со акциите на Карпош АД Скопје



5. Податоци за органите на управување на издавачот

- Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот, членовите на одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Функција на членовите надвор од работењето на издавачот
1	Дамјан Аврамовски	ул. Пролетерска 28, Скопје	Претседател на управен одбор	Финансов Директор
2	Коста Герчаков	Ул.Пролетерска бр 28	Член на Управен одбор	Технички Директор
3	Силјан Михајловски	Ул.Дрезденска бр. 52	Член на Управен одбор	Помошник Директор за технички прашања
4	Михо Јаневски	Ул.Дрезденска бр.52	Член на Управен одбор	Генерален Директор
5	Кире Ниневски	Ул.Пролетерска бр.28	Член на Управен одбор	Раководител на одделение за правни работи и човечки ресурси
6	Тони Крстиќ	Ул.Пролетерска бр.28	Член на Управен одбор	Раководител на Оператива
7	Катерина Минова		Член на Управен одбор	
8	Киро Стефанов	ул. Дрезденска 52, Скопје	Претседател на Надзорен одбор	
9	Светислав Антиќ	Ул.Пролетерска бр.52	Член на Надзорен одбор	Референт за набавка
10	Јован Тодоровски	ул. Дрезденска 52, Скопје	Член на Надзорен одбор	Директор на сектор Маркетинг
11	Зоран Самаренчев	ул. Пролетерска 28, Скопје	Член на Надзорен одбор	Внатрешна контрола во Фабрика Карпош АД Скопје
12	Влатко Иванов	ул. Дрезденска 52, Скопје	Независен член на Надзорен одбор	Директор на Завод за инженеринг во Градежен Институт Македонија

- Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од алинеја 1:
Нема

- Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот:

	Име и презиме	Детални податоци
1	Дамјан Аврамовски	Роден 19.05.1951 година. Дипломиран економист. Работно искуство 33. Моментална позиција: Финансов Директор
2	Коста Герчаков	Роден 03.04.1960 година. Електро-техничар. Работно искуство 31. Моментална позиција: Технички Директор
3	Силјан Михајловски	Роден 07.08.1961 година. Дипломиран градежен инженер. Работно искуство 29. Моментална позиција: Помошник Директор
4	Михо Јаневски	Роден 24.09.1956 година. Дипломиран градежен инженер. Работно искуство 31. Моментална позиција: Генерален Директор
5	Кире Ниневски	Роден 08.02.1984 година. Дипломиран правник. Работно искуство 5 години. Моментална позиција: Раководител на одделение за правни работи и човечки ресурси
6	Тони Крстиќ	Роден 13.12.1967 година. Дипломиран инженер архитект. Работно искуство 18. Моментална позиција: Раководител на Оператива
7	Катерина Минова	Родена 01.10.1977 година. Дипломиран економист.
8	Киро Стефанов	Роден 21.05.1961 година во Скопје. Дипломиран правник. Работно искуство 18 години. Косопственик на Градежен Институт Македонија; Основач и сопственик на Сервис Петрол дооел Скопје и Адвокатска канцеларија Стефанов
9	Светислав Антиќ	Роден 07.06.1959 година. Електротехничар. Работно искуство 27 години.
10	Јован Тодоровски	Роден 16.01.1967 година. Дипломиран инженер агроном. Специјалност: Менаџмент, организација и управување со маркетинг. Работно искуство 20 години. Директор на сектор Маркетинг во Фабрика Карпош АД Скопје повеќе од една година.
11	Зоран Самаренчев	Роден 19.07.1965 година. Економски техничар. Работно искуство 15 години. Моментална позиција: Внатрешна контрола во Фабрика Карпош АД Скопје
12	Влатко Иванов	Роден 28.02.1971 година. Дипломиран машински инженер. Работно искуство 16 години. Директор на Завод за инженеринг, во Градежен институт Македонија

- Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица:

Име и презиме	Менаџерско искуство
Дамјан Аврамовски	Дипломиран економист.Работно искуство 31 година
Коста Герчаков	Електротехничар.Работно искуство 31 година
Силјан Михајловски	Дипломиран градежен инженер.Работно искуство 29 години
Михо Јаневски	Дипломиран градежен инженер.Работно искуство 31 години
Кире Ниневски	Дипломиран правник.Работно искуство 5 години
Тони Крстиќ	Дипломиран инженер архитект.Работно искуство 18 години
Катерина Минова	Дипломиран економист.
Киро Стефанов	Работно искуство 18 години. Косопственик на Градежен Институт Македонија; Основач и сопственик на Сервис Петрол дооел Скопје и Адвокатска канцеларија Стефанов
Светислав Антиќ	Електротехничар. Работно искуство 27 години.
Јован Тодоровски	Специјалност: Менаџмент, организација и управување со маркетинг. Работно искуство 20 години. Директор на сектор Маркетинг во Фабрика Карпош АД Скопје повеќе од една година.
Зоран Самаренчев	Работно искуство 15 години. Моментална позиција: Внатрешна контрола во Фабрика Карпош АД Скопје
Влатко Иванов	Работно искуство 16 години. Директор на Завод за инженеринг, во Градежен институт Македонија

- Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните 5 (пет) години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер:

- Нема

- Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години:

-Изјавуваме дека не се членови;

- Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните 5 (пет) години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната:

-Изјавуваме дека не им е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање;

- Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество:

	Име и презиме	Учество во основната главнина во%
1	Дамјан Аврамовски	/
2	Коста Герчаков	/
3	Силјан Михајловски	/
4	Михо Јаневски	/
5	Кире Ниневски	/
6	Тони Крстиќ	/
7	Катерина Минова	/
8	Киро Стефанов	/
9	Светислав Антиќ	/
10	Јован Тодоровски	/
11	Зоран Самаренчев	/
12	Влатко Иванов	/

Во проспектоот се наведуваат податоци за судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа:

- Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава.
- Изјавуваме дека не постои судир на интереси помеѓу членовите на Управниот одбор и членовите на Надзорниот одбор.
- Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот:

Не постои

- Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле:

Нема

6. Развојни перспективи

6.1. Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години:

- Проширување на асортиманот на производи од бетон и од армиранбетон за градежништво;
- Подобрување на квалитетот на производите;
- Усвојување на нови современи технологии на производство.

6.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години:

2. Финансиска анализа:

Како очекувани приходи на Друштвото за период 2013 Ы 2020 година:

Во ЕВРА (000 Евра)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Приходи од продажба во земјата	5.255	3.649	3.904	4.177	4.405	4.713	5.043	5.396	5.773
Приходи од продажба во странство	528	824	882	943	1000	1070	1145	1225	1310
Други приходи	179	118	126	135	144	154	165	176	188
Вредност во Евра	5962	4591	4912	5255	5549	5937	6353	6797	7271

План на трошоци за период 2013 Ы 2020 година:

Во ЕВРА (000 евра)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Варијабилни трошоци:	4.572	2907	3095	3307	3485	3743	4027	4330	4654
Други трошоци (за плати, амортизација - без камати).	1.039	1246	1327	1418	1494	1604	1726	1856	1995
Вредност во ЕВРА	5.611	4153	4422	4725	4979	5347	5753	6186	6649

Планирани финансиски резултати за период 2013 - 2020 година:

Во ЕВРА (000 Евра)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Вкупен приход:	5.962	4591	4912	5255	5549	5937	6353	6797	7271
Вкупни трошоци:	5.611	4153	4422	4725	4979	5347	5753	6186	6649
Добивка пред оданочување	351	438	490	530	570	590	600	611	622
Нето добивка по оданочување:	329	394	441	476	514	530	540	550	560

7. Финансиски извештаи

7.1 Финансиските извештаи ги опфаќаат целосните годишни ревизорски извештаи за последните две, односно три години, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија, составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

- Во прилог

Издавач на акциите

Фабрика Карпош АД Скопје

ул. Пролетерска бр. 28, Скопје

Република Македонија



Покровител на котацијата

Брокерска кука

Илирика

Инвестментс АД
Скопје

ул. Даме Груев 16, БЦ
Палома Бјанка, мезанин,
лок.1

Април
2013
СКОПЈЕ

КАРПОШ АД - Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2012,
со извештај на независните ревизори**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2012,
со извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 -4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 26

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604
+ 389 (02) 3061-185
Факс: +389 (02) 3094 -919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Управниот одбор на КАРПОШ АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КАРПОШ АД - Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2012 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноста на раководството за финансиските извештаи

Раководството на КАРПОШ АД - Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме дека кај побарувањата од купувачи во износ од 242.027 илјади денари, прикажани во Билансот на состојбата на ден 31.12.2012 година, постојат стари салда во износ од 24.012 илјади денари, за кои не е направена исправка на вредност.

Со верификација утврдивме дека кај побарувањата за дадени аванси во износ од 11.501 илјади денари, прикажани во Билансот на состојбата на ден 31.12.2012 година, постојат стари салда во износ од 1.200 илјади денари, за кои не е направена исправка на вредност.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти наведени во Основи за мислење со резерва, придружните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КАРПОШ АД - Скопје заклучно со 31 декември 2012 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2012 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на КАРПОШ АД - Скопје за годината што заврши на 31 декември 2012 година.

Скопје, 25 април 2013 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг

Б и Љ, Боро и Љупчо
Д.О.О – Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



КАРПОШ А.Д. - Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	Белешки	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од продажба	5	263.287	247.515
Останати деловни приходи	6	103.447	7.342
Промена на вредноста на залихите		-3.991	-8.265
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието			2.301
Употребени сировини и помошни материјали	7	-86.593	-76.335
Плати		-45.968	-51.136
Амортизација		-16.179	-18.142
Набавна вредност на трговски стоки		-18.057	-9.536
Останати деловни расходи	8	<u>-153.481</u>	<u>-124.408</u>
Добивка/загуба од редовно работење		42.465	-30.664
Финансиски приходи	9	14	570
Финансиски расходи	10	<u>-20.884</u>	<u>-18.237</u>
Добивка/загуба пред оданочување		21.595	-48.331
Данок од добивка		-1.319	-1.390
Добивка/загуба		<u>20.276</u>	<u>-49.721</u>
Загуба за имателите на обични акции	24	20.276	-96.079
Заработувачка по акција			
Основна во денари по акција	24	67,79	-321,21

Председател на Управен одбор

Дамјан Аврамовски

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2012 година

во илјади денари	Белешки	2012	2011
Нето загуба/добивка за периодот		20.276	-49.721
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба			
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		20.276	-49.721

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари	Белешки	2012	2011
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	11	354.258	363.790
Нематеријални средства	11	861	
Издвоени средства за инвестиции	12	2.767	2.767
Долгорочни вложувања	13	159	159
Вкупно долгорочни средства		358.045	366.716
Залихи	14	47.443	57.563
Побарувања од купувачи	15	242.027	191.614
Побарувања за аванси	16	11.501	37.971
Краткорочни финансиски вложувања			78
Останати краткорочни побарувања	17	1.191	6.626
АВР			3.307
Парични средства	18	1.457	39.944
Вкупно тековни средства		303.619	337.103
ВКУПНО СРЕДСТВА		661.664	703.819
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		310.236	310.236
Резерви		34.949	34.949
Нераспределена добивка/загуба		-93.161	-113.437
Траен капитал		252.024	231.748
Обврски по долгорочни кредити	19	184.889	224.026
Обврски према добавувачи	20	158.181	153.499
Обврски за аванси	21	23.684	18.051
Обврски по краткорочни кредити	22	10.454	10.449
Останати краткорочни обврски	23	32.432	66.046
Вкупно тековни обврски		224.751	248.045
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		661.664	703.819

Председател на Управен одбор

Дамјан Аврамовски

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА ГЛАВНИНА

во илјади денари

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2012	310.236	34.949	-113.437	231.748
Сеофатна добивка				
Добивка за 2012 година			20.276	20.276
Сведување на акции				
Вкупна софатна добивка			20.276	20.276
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2012	310.236	34.949	-93.161	252.024

во илјади денари

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2011	310.236	34.949	-63.715	281.470
Сеофатна добивка				
Загуба за 2011 година			-49.722	-49.722
Сведување на акции				
Вкупна софатна добивка			-49.722	-49.722
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2011	310.236	34.949	-113.437	231.748

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

во илјади денари	2012	2011
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка/загуба	20.276	-49.721
Амортизација	16.179	18.142
Побарувања од купувачи	-50.413	37.876
Побарувања за аванси		-1.603
Останати побарувања	35.290	-5.219
Залихи	10.120	7.202
Обврски према добавувачи	4.721	-7.977
Обврски за аванси		9.762
Останати тековни обврски	-25.025	31.734
Нето парични текови од оперативни активности	11.148	40.196
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки	-42.973	-7.361
Останати долгорочни обврски	-8.765	
Расход	35.466	1.645
Нето парични текови од инвестициони активности	-16.272	-5.716
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни кредити	-30.372	22
Краткорочни кредити	-2.990	4.585
Нето парични текови од финансиски активности	-33.362	4.607
Нето намал./зголем. на паричните средства	-38.486	39.087
Парични средства на почеток на годината	39.944	858
Парични средства на крајот од годината	1.457	39.944

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

КАРПОШ АД - Скопје е основано и организирано согласно Законот за трговски друштва. Основна дејност на друштвото е проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје.

Седиштето на друштвото е во Скопје на улица “Пролетерска” бр 28.

Основната главнина на Друштвото изнесува 310.236 илјади денари распределена во 299.112 обични акции. Номиналната вредноста на една обична акција изнесува 17,04 Евра.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на КАРПОШ АД - Скопје се изготвени во согласност со законските прописи, меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Финансиски извештаи на КАРПОШ АД, Скопје се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат.

Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2012 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходот

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се евидентираат во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примана на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи и расходи од курсни разлики

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи односно расходи.

3.5. Употребени сировини и помошни материјали

Употребени сировини и помошни материјали преставуваат трошоци за остварување на основната дејност на друштвото.

3.6. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.7. Приходи по основ на долгорочни финансиски вложувања

Приходите по основ на долгорочно вложените средства во банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.8. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на вонредните, односно останатите расходи.

3.9. Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува по стапки пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација. Набавната или ревалоризирана вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пропишаните стапки на амортизацијата за основните средства што ги поседува КАРПОШ АД - Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2.5 - 3 %
Опрема	5 - 10 %
Канцелариска опрема и мебел	20 - 25%
Транспортни средства	25 %

3.10. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.11. Долгорочни вложувања

Долгорочните вложувања вклучуваат вложувања во акции во банки. Долгорочните вложувања во почетокот се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата. На датумот на известување вредноста на долгорочните вложувања во банки се проценети по и пазарната вредност и имаат третман на вложувања наменети за продажба. Класификацијата зависи од целта за која се извршени вложувањата.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање и врши повторна проценка на класификацијата на секој пресметковен датум. Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот на некое финансиско вложување не е активен, Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техника на проценка.

3.12. Залихи

Залихите се вреднуваат помеѓу набавната и нето реализирана вредност. Трошокот на залихите се одредува користејќи метод на пондериран просек. Цената на чинење на готовите производи и производството во тек се состои од трошокот за сировина, директна работна сила и соодветни општи трошоци. Нето реализираната вредност преставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција

3.13. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за продадени готови производи, извршени услуги и испорачани трговски стоки.

3.14. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметката во деловните банки и девизни сметки во деловните банки.

3.15. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични и приоритетни акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Даноци и придонеси

Данокот на добивка, како резултат на законските измени, во 2009 година се пресметува на изменет начин. Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка ќе се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи од 2009 година и наредните години.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија во 2012 изнесува 10% (10% и во 2011 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

КАРПОШ АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

КАРПОШ АД - Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што КАРПОШ АД - Скопје немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

КАРПОШ АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на КАРПОШ АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2012	2011
Обврски по кредити	195.343	234.475
Парични средства	-1.457	-39.944
Нето обврски по кредити	193.886	194.531
Капитал и резерви	252.024	231.747
% на кредитна задолженост	76,93%	83,94%

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2012	2011
Приходи од продажба на домашен пазар	247.098	239.617
Приходи од продажба на странски пазар	12.353	7.898
Останато	3.836	
Вкупно	263.287	247.515

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2012	2011
Приходи од дивиденди		902
Приходи од субвенции		68
Приходи од минати години	806	1.545
Приходи од продажба на основни средства	92.515	3.889
Приходи од отпис на обврски и вишоци	5.610	
Приходи од наемнини	3.526	938
Останато	991	
Вкупно	103.448	7.342

7. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	2012	2011
Материјали	86.072	76.033
Отпис на ситен инвентар	521	302
Вкупно	86.593	76.335

8. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	2012	2011
Потрошена енергија	13.690	18.629
Транспортни услуги	12.703	4.911
Надворешни услуги за изработка на производи	29.728	34.123
Услуги за одржување	1.565	1.282
Вредносно усогласување на побарувањата	24.825	5.605
Надоместоци за вработените	7.500	7.500
Трошоци за репрезентација	1.228	2.841
Осигурување	873	841
Даноци и придонеси кои не зависат од резулт.	9.011	1.007
Банкарски услуги	1.445	1.871
Неоптпишана вредност на продадени средства	7.447	1.887
Дополнително утврдени расходи од мин. години	26.022	14.961
Останато	17.444	28.950
Вкупно	153.481	124.408

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2012	2011
Приходи од камати	4	570
Курсни разлики	10	
Вкупно	14	570

10. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2012	2011
Расходи од камати	20.884	18.211
Расходи од курсни разлики		26
Вкупно	20.884	18.237

11. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2012 година се како што следи:

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвести. во тек	Останато	Вкупно	Софтвер
Набавна вредност							
Состојба 1.01.2012	219.650	168.826	535.122	14.442	1.965	940.005	794
Нови набавки	39.452		3.422	31		42.905	67
Пренос од инвестиции	-	9.486		-9.486		0	
Расход и отпис	-26.022	-76.215	-22.118	-	-384	-124.739	
Сопствени производи							
Состојба на 31.12.2012	233.080	102.097	516.426	4.987	1.581	858.171	861
Исправка на вредност							
Состојба 1.01.2012		130.086	445.261		1.660	577.007	
Амортизација		2.452	13.727			16.179	
Расход и отпис		-69.066	-19.900		-308	-89.274	
Состојба 31.12.2012		63.472	439.088		1.352	503.912	
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ							
НА 31.12.2012	233.080	38.625	77.338	4.987	229	354.259	861

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвести. во тек	Останато	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба 1.01.2011	219.650	168.719	528.464	15.489	1.965	794	935.081
Нови набавки			291	7.109			7.400
Пренос од ивестиции	-		4.769	-4.808			-39
Расход и отпис	-	-	-1.645	-			-1.645
Сопствени производи							0
Состојба на 31.12.2011	219.650	168.719	531.879	17.790	1.965	794	940.797
Исправка на вредност							
Состојба 1.01.2011		127.082	430.123		1.660		558.865
Амортизација		3.004	15.138				18.142
Расход и отпис							0
Состојба 31.12.2011		130.086	445.261		1.660		577.007
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ							
НА 31.12.2011	219.650	38.633	86.618	17.790	305		363.790

12. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

во илјади денари	2012	2011
Билјана - Скопје	2.767	2.767
Вкупно	2.767	2.767

Во текот на 2006 година извршено е здружување на средства за инвестициона градба на станови.

13. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2012	2011
Комерцијална банка АД - Скопје	10	10
Карпош АД Скопје	94	94
Карпош Бугарија	55	55
Вкупно	159	159

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2012	2011
Материјали	20.339	26.221
Ситен инвентар	4.508	4.683
Недовршено производство	3.989	5.470
Готови производи	25.268	25.035
	54.104	61.409
Минус-Исправка на вредност	-6.661	-3.846
Вкупно	47.443	57.563

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2012	2011
Побарувања од купувачи во земјата	228.165	178.900
Побарувања од купувачи во странство	13.862	12.714
Вкупно	242.027	191.614

16. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2012	2011
Побарувања за дадени аванси во земјата	11.427	37.139
Побарувања за дадени аванси во странство	74	832
Вкупно	11.501	37.971

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2012	2011
Побарувања према општини	299	299
Побарување од вработените	892	6.327
Останато		
Вкупно	1.191	6.626

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2012	2011
Жиро сметка	767	39.864
Денарска благајна	233	20
Девизни сметки	457	60
Вкупно	1.457	39.944

19. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2012	2011
Тутунска банка А.Д. - Скопје	176.186	206.557
Долгорочни обврски кон МЖ	8.703	8.703
Хипо Алпе-Адриа лизинг		8.766
Вкупно	184.889	224.026

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2012	2011
Обврски спрема добавувачи во земјата	158.044	152.661
Обврски спрема добавувачи во странство	137	800
Нефактурирана стока		38
Вкупно	158.181	153.499

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2012	2011
Денарски аванси	23.684	18.051
Вкупно	23.684	18.051

22. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2012	2011
Тутунска банка АД - Скопје (камати)		3.415
Обврски по цесии	2.106	
Позајмици од правни и физички лица	8.348	7.034
Вкупно	10.454	10.449

23. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2012	2011
ДДВ	21.166	41.668
Обврски по даноци	764	2.350
Обврски спрема вработените	10.502	22.028
Вкупно	32.432	66.046

24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна

Основната заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалување за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	20.276	-49.721
Пондериран просечен број на обични акции	299.112	299.112
Основна заработувачка по акција	67,79	-166,23

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	Бр.на акции	Бр.на акции	Ден.000	Ден.000
Обични акции	299.112	299.112	311.937	311.937
Вкупно	299.112	299.112	311.937	311.937

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 Декември 2012 година според евиденцијата на ЦДХВ и сметководствената евиденција е како што следи:

	<u>Број на акции</u>	<u>% на Учество</u>
ГИМ Македонија АД	132.200	44.20%
Фине Доо - Скопје	37.200	12.44%
Зоран Милановски	24.730	8.25%
Глигор Ѓозев	11.400	3.81%
Ѓорѓи Јованов	9.180	3.07%
Мишел Лалчевски	7.926	2.65%
Останати	76.476	25.56%
Вкупно	299.112	100,00%

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

Званичните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	<u>2012</u>	<u>2011</u>
УСД	46,53	47,31
ЕУР	61.50	61,53

КАРПОШ АД - Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2011,
со извештај на независните ревизори

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2011,
со извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 -4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 26

**Б и Љ,
Боро и Љупчо
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка
и Финансиски
Консалтинг

Дрезденска бр 52
1000 Скопје
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604
+ 389 (02) 3061-185
Факс: +389 (02) 3094 -919

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Управниот одбор на КАРПОШ АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на КАРПОШ АД - Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2011 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноста на раководството за финансиските извештаи

Раководството на КАРПОШ АД - Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме дека кај побарувањата од купувачи во износ од 191.614 илјади денари, прикажани во Билансот на состојбата на ден 31.12.2011 година, постојат стари салда во износ од 44.401 илјади денари, за кои не е направена исправка на вредност.

Како што е наведено во белешката 16, кај побарувањата за дадени аванси во износ од 37.971 илјади денари, прикажани во Билансот на состојбата на ден 31.12.2011 година, постојат стари салда во износ од 21.554 илјади денари, за кои не е направена исправка на вредност.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти наведени во Основи за мислење со резерва, придружните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на КАРПОШ АД - Скопје заклучно со 31 декември 2011 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Скопје, 22 мај 2012 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав



Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
Д.О.О – Скопје

Управител

Атанасовски Борислав


КАРПОШ А.Д. - Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	Белешки	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од продажба	5	247.515	283.936
Останати деловни приходи	6	7.342	5.194
Промена на вредноста на залихите		-8.265	-26.684
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		2.301	1.320
Употребени сировини и помошни материјали	7	-76.335	-92.809
Плати		-51.136	-54.427
Амортизација		-18.142	-20.065
Набавна вредност на трговски стоки		-9.536	-10.553
Останати деловни расходи	8	<u>-124.408</u>	<u>-161.540</u>
Загуба од редовно работење		-30.664	-75.628
Финансиски приходи	9	570	2.271
Финансиски расходи	10	<u>-18.237</u>	<u>-22.421</u>
Загуба пред оданочување		-48.331	-95.778
Данок од добивка		-1.390	-301
Загуба		<u>-49.721</u>	<u>-96.079</u>
Загуба за имателите на обични акции	24	-49.721	-96.079
Заработувачка по акција			
Основна во денари по акција	24	-166,24	-321,21

Председател на Управен одбор

Дамјан Аврамовски



Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2011 година

во илјади денари	Белешки	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Нето загуба/добивка за периодот		-49.721	-96.079
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		<u> </u>	<u> </u>
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		<u><u>-49.721</u></u>	<u><u>-96.079</u></u>

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари	Белешки	2011	2010
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	11	363.790	376.216
Издвоени средства за инвестиции	12	2.767	2.767
Долгорочни вложувања	13	159	159
Вкупно долгорочни средства		366.716	379.142
Залихи	14	57.563	64.765
Побарувања од купувачи	15	191.614	229.490
Побарувања за аванси	16	37.971	36.367
Краткорочни финансиски вложувања		78	78
Останати краткорочни побарувања	17	6.626	1.407
АВР		3.307	3.307
Парични средства	18	39.944	858
Вкупно тековни средства		337.103	336.272
ВКУПНО СРЕДСТВА		703.819	715.414
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		310.236	310.236
Резерви		34.949	34.949
Нераспределена добивка/загуба		-113.437	-63.715
Траен капитал		231.748	281.470
Обврски по долгорочни кредити	19	224.026	224.003
Обврски према добавувачи	20	153.499	161.476
Обврски за аванси	21	18.051	8.289
Обврски по краткорочни кредити	22	10.449	5.864
Останати краткорочни обврски	23	66.046	34.312
Вкупно тековни обврски		248.045	209.941
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		703.819	715.414

Председател на Управен одбор

Дамјан Аврамовски

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА ГЛАВНИНА

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2011	310.236	34.949	-63.715	281.470
Сеофатна добивка				
Загуба за 2011 година			-49.722	-49.722
Сведување на акции				
Вкупна софатна добивка			-49.722	-49.722
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2011	310.236	34.949	-113.437	231.748

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2010	310.236	34.949	35.590	380.775
Сеофатна добивка				
Загуба за 2010 година			-96.079	-96.079
Сведување на акции				0
Вкупна софатна добивка			-96.079	-96.079
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
По записник од УЈП			-3.226	-3.226
Состојба на 31.12.2010	310.236	34.949	-63.715	281.470

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

во илјади денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Парични текови од оперативни активности		
Нето загуба/добивка	-49.721	-96.079
Амортизација	18.142	20.066
Побарувања од купувачи	37.876	-38.140
Побарувања за аванси	-1.603	8.650
Краткорочни финансиски вложувања		
Останати побарувања	-5.219	3.308
АВР		
Залихи	7.202	53.425
Обврски према добавувачи	-7.977	-12.668
Обврски за аванси	9.762	-2.844
Останати тековни обврски	31.734	10.009
ПВР		
Нето парични текови од оперативни активности	<u>40.196</u>	<u>-54.273</u>
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки	-7.361	-5.345
Долгорочни вложувања		
Расход	1.645	2.476
Нето парични текови од инвестициони активности	<u>-5.716</u>	<u>-2.869</u>
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни кредити	22	182.557
Краткорочни кредити	4.585	-124.441
Промени во капиталот		-3.226
Нето парични текови од финансиски активности	<u>4.607</u>	<u>54.890</u>
Нето намал./зголем. на паричните средства	<u><u>39.087</u></u>	<u><u>-2.252</u></u>
Парични средства на почеток на годината	858	3.110
Парични средства на крајот од годината	39.944	858

Белешките содржани од страна 10 до 26 се составен
дел на овие финансиски извештаи

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

КАРПОШ АД - Скопје е основано и организирано согласно Законот за трговски друштва. Основна дејност на друштвото е проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје.

Седиштето на друштвото е во Скопје на улица “Пролетерска” бр 28.

Основната главнина на Друштвото изнесува 310.236 илјади денари распределена во 299.112 обични акции. Номиналната вредност на една обична акција изнесува 17,04 Евра.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на КАРПОШ АД - Скопје се изготвени во согласност со законските прописи, меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Финансиски извештаи на КАРПОШ АД, Скопје се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат.

Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финаисиските извештаи за 2011 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходот

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се евидентираат во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примана на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи и расходи од курсни разлики

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи односно расходи.

3.5. Употребени сировини и помошни материјали

Употребени сировини и помошни материјали преставуваат трошоци за остварување на основната дејност на друштвото.

3.6. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.7. Приходи по основ на долгорочни финансиски вложувања

Приходите по основ на долгорочно вложените средства во банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.8. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на вонредните, односно останатите расходи.

3.9. Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува по стапки пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација. Набавната или ревалоризирана вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пропишаните стапки на амортизацијата за основните средства што ги поседува КАРПОШ АД - Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2.5 - 3 %
Опрема	5 - 10 %
Канцелариска опрема и мебел	20 - 25%
Транспортни средства	25 %

3.10. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.11. Долгорочни вложувања

Долгорочните вложувања вклучуваат вложувања во акции во банки. Долгорочните вложувања во почетокот се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата. На датумот на известување вредноста на долгорочните вложувања во банки се проценети по и пазарната вредност и имаат третман на вложувања наменети за продажба. Класификацијата зависи од целта за која се извршени вложувањата.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање и врши повторна проценка на класификацијата на секој пресметковен датум. Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот на некое финансиско вложување не е активен, Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техника на проценка.

3.12. Залихи

Залихите се вреднуваат помеѓу набавната и нето реализирана вредност. Трошокот на залихите се одредува користејќи метод на пондериран просек. Цената на чинење на готовите производи и производството во тек се состои од трошокот за сировина, директна работна сила и соодветни општи трошоци. Нето реализираната вредност преставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција

3.13. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за продадени готови производи, извршени услуги и испорачани трговски стоки.

3.14. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметката во деловните банки и девизни сметки во деловните банки.

3.15. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични и приоритетни акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Даноци и придонеси

Данокот на добивка, како резултат на законските измени, во 2009 година се пресметува на изменет начин. Основа за пресметка на данокот на добивка се повеќе видови трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени трошоци. Данок на добивка ќе се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи од 2009 година и наредните години.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија во 2011 изнесува 10% (10% и во 2010 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензонирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензонираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензонирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

КАРПОШ АД - Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што КАРПОШ АД - Скопје немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

КАРПОШ АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на КАРПОШ АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2011	2010
Обврски по кредити	234.475	229.867
Парични средства	-39.944	-858
Нето обврски по кредити	194.531	229.009
Капитал и резерви	281.469	281.469
% на кредитна задолженост	<u>69,11%</u>	<u>81,36%</u>

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2011	2010
Приходи од продажба на домашен пазар	239.617	272.242
Приходи од продажба на странски пазар	7.898	11.694
Вкупно	<u>247.515</u>	<u>283.936</u>

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2011	2010
Приходи од минати години	931	972
Приходи од дивиденди	902	2
Приходи од субвенции	68	
Приходи од минати години	614	188
Приходи од продажба на основни средства	3.889	2.529
Приходи од отпис на обврски и вишоци		1.087
Приходи од наемнини	938	416
Вкупно	7.342	5.194

7. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	2011	2010
Материјали	76.033	92.560
Отпис на ситен инвентар	302	249
Вкупно	76.335	92.809

8. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	2011	2010
Потрошена енергија	18.629	19.544
Транспортни услуги	4.911	5.192
Надворешни услуги за изработка на производи	34.123	81.577
Услуги за одржување	1.282	1.381
Вредносно усогласување на побарувањата	5.605	2.167
Надоместоци за вработените	7.500	8.454
Трошоци за репрезентација	2.841	2.463
Осигурување	841	1.433
Даноци и придонеси кои не зависат од резулт.	1.007	2.589
Банкарски услуги	1.871	2.991
Неоптпишана вредност на продадени средства	1.887	1.002
Дополнително утврдени расходи од мин. години	14.961	8.747
Останато	28.950	24.000
Вкупно	124.408	161.540

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2011	2010
Приходи од камати	570	2.158
Курсни разлики		113
Вкупно	570	2.271

10. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2011	2010
Расходи од камати	18.211	21.868
Расходи од курсни разлики	26	553
Вкупно	18.237	22.421

11. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2011 година се како што следи:

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвести. во тек	Останато	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба 1.01.2011	219.650	168.719	528.464	15.489	1.965	794	935.081
Нови набавки			291	7.109			7.400
Пренос од ивестиции	-		4.769	-4.808			-39
Расход и отпис	-	-	-1.645	-			-1.645
Сопствени производи							0
Состојба на 31.12.2011	219.650	168.719	531.879	17.790	1.965	794	940.797
Исправка на вредност							
Состојба 1.01.2011		127.082	430.123		1.660		558.865
Амортизација		3.004	15.138				18.142
Расход и отпис							0
Состојба 31.12.2011		130.086	445.261		1.660		577.007
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ							
НА 31.12.2011	219.650	38.633	86.618	17.790	305		363.790

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвести. во тек	Останато	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба 1.01.2010	219.650	168.383	551.535	14.615	1.965	578	956.726
Нови набавки			2.816	1.103		216	4.135
Пренос од ивестиции	-		1.103	-1.103			0
Расход и отпис	-	-	-26.990	-			-26.990
Сопствени производи		336		874			1.210
Состојба на 31.12.2010	219.650	168.719	528.464	15.489	1.965	794	935.081
Исправка на вредност							
Состојба 1.01.2010		124.151	437.502		1.660		563.313
Амортизација		2.931	17.135				20.066
Расход и отпис			-24.514				-24.514
Состојба 31.12.2010		127.082	430.123		1.660		558.865
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ							
НА 31.12.2010	219.650	41.637	98.341	15.489	305		376.216

12. ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

во илјади денари	2011	2010
Билјана - Скопје	2.767	2.767
Вкупно	2.767	2.767

Во текот на 2006 година извршено е здружување на средства за инвестициона градба на станови.

13. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2011	2010
Комерцијална банка АД - Скопје	10	10
Карпош АД Скопје	94	94
Карпош Бугарија	55	55
Вкупно	159	159

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2011	2010
Материјали	26.221	25.664
Ситен инвентар	4.683	4.178
Недовршено производство	5.470	4.408
Готови производи	25.035	34.362
	61.409	68.612
Минус-Исправка на вредност	-3.846	-3.847
Вкупно	57.563	64.765

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2011	2010
Побарувања од купувачи во земјата	178.900	216.959
Побарувања од купувачи во странство	12.714	12.531
Вкупно	191.614	229.490

16. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2011	2010
Побарувања за дадени аванси во земјата	37.139	35.535
Побарувања за дадени аванси во странство	832	832
Вкупно	37.971	36.367

Во побарувањата за дадени аванси во земјата во износ од 37.971 илјади денари (2010: 36.367 илјада денари) содржано е побарување према Фиком во износ од 10.406 илјади денари и преставува даден аванс постар од две години. Во истиот износ содржан е износ од 7.811 илјади денари врз основ на предвремен раскинат договор за уредување на односите на Друштвото, со поранешен председател на управниот одбор на фабриката.

КАРПОШ А.Д. - Скопје**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

во илјади денари	2011	2010
Бетон АДГ		731
Побарувања према општини	299	299
Побарување од вработените	6.327	
Останато		377
Вкупно	6.626	1.407

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2011	2010
Жиро сметка	39.864	774
Денарска благајна	20	2
Девизни сметки	60	82
Вкупно	39.944	858

19. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2011	2010
Тутунска банка А.Д. - Скопје	206.557	206.557
Долгорочни обврски кон МЖ	8.703	8.703
Хипо Алпе-Адриа лизинг	8.766	8.743
Вкупно	224.026	224.003

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2011	2010
Обврски спрема добавувачи во земјата	152.661	158.505
Обврски спрема добавувачи во странство	800	1.046
Нефактурирана стока	38	1.925
Вкупно	153.499	161.476

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2011	2010
Денарски аванси	18.051	8.289
Вкупно	18.051	8.289

22. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2011	2010
Тутунска банка АД - Скопје (камати)	3.415	
ИК банка		
Позајмици од правни и физички лица	7.034	5.864
Вкупно	10.449	5.864

23. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2011	2010
ДДВ	41.668	27.755
Обврски по даноци	2.350	276
Обврски спрема вработените	22.028	6.281
Вкупно	66.046	34.312

24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна

Основната заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалување за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	-49.721	-96.079
Пондериран просечен број на обични акции	299.112	299.112
Основна заработувачка по акција	-166,23	321,21

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Бр.на акции	Бр.на акции	Деп.000	Деп.000
Обични акции	299.112	299.112	311.937	311.937
Вкупно	299.112	299.112	311.937	311.937

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 Декември 2011 година според евиденцијата на ЦДХВ и сметководствената евиденција е како што следи:

	<u>Број</u>	<u>% на</u>
	на акции	Учество
ГИМ Македонија АД	58.910	19.69%
Еуродрво Антонио Дооел	73.290	24.50%
Фине Доо - Скопје	37.200	12.44%
Зоран Милановски	14.956	5%
Глигор Ѓозев	11.400	3.81%
Ѓорѓи Јованов	9.000	3.01%
Мишел Лалчевски	7.926	2.65%
Останати	86.430	28.89%
Вкупно	299.112	100,00%

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

Званичните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	<u>2011</u>	<u>2010</u>
УСД	47,31	46,31
ЕУР	61.53	61,51

КАРПОШ А.Д. - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**27. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА
СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.